

1. Во полето под текстот **Број на фактура** се внесува бројот на фактурата. Се прави контрола на внесениот број, што значи дека бројот што се внесува треба да биде важечки број на фактура. Во случај на внесување на погрешен број, се прикажува соодветна порака како на сликата.

Број на фактура [Прикажи слика](#) **Невалиден број на фактура!**

2. Се внесува e-mail адресата на уплаќачот, која се користи за доставување на известувањето за извршената уплата.
3. Се притиска (кликнува) на копчето ПЛАТИ, со што се влегува во процесот на плаќање на фактурата (слика 3). Доколку станува збор за фактура што не е платена или пак е делумно платена, страната ги прикажува податоците за фактурата: име и презиме на корисникот, адреса, датум на издавање на фактурата, датум на валута и износ што треба да се плати.

Име и презиме	Адреса	Датум на издавање	Датум на валута:	Износ
Корисник	Бач	31/07/19		136.00


5

Се согласувам со [Политика за приватност и услови за користење на сајт](#) 4


Сл. 3

4. Се потврдува политика за приватност и условите за користење на страната со штиклирање (клик) на квадратчето означено на слика 3.
5. Се притиска на копчето **ПЛАТИ** (слика 3), по кое страната врши пренасочување кон програмата на банката за електронско плаќање.

* Доколку се притисне копчето ПЛАТИ без претходно да се штиклира квадратчето за согласност се добива порака како на сликата:



Откако ќе се притисне копчето ПЛАТИ на екранот се добива порака како на сликата:



Повторно се притиска на копчето ОК со што се продолжува кон процесот за наплата.

Податоци за платежна картичка

Име и презиме

Број на картичка 6

CVV2/CVC2

Рок на важност 01 / 2020

Износ: **136 MKD**

Опис: Тест String

Инфо


7

Сл. 4

6. Се внесуваат податоците од платежната картичка (слика 4)
7. Се притиска копчето Потврди со што се потврдува трансакцијата (слика 4)

По реализацијата на последниот чекор, се појавува соодветна порака за тоа дали трансакцијата била успешна или неуспешна. Страната ќе ја испрати истата порака и на претходно внесената e-mail адреса.

Успешна трансакција:



Систем за електронска уплата на сметки


Вашата трансакција е успешна. Ви благодариме за Вашата уплата.

Код на трансакцијата: D-a902f85e-931d-4662-844d-5854b1d1c99

[Вратете се на првата страна](#)

ЈПКД „Комунална Хигиена“ - Новаци
Телефон: 075/227-682 E-mail: khnovaci@gmail.com
Design: Мерсофт Плус - Битола

Неуспешна трансакција:



Систем за електронска уплата на сметки

Вашата трансакција беше неуспешна. Ве молиме обидете се повторно!

Код на трансакцијата: D-02e4f75f-61f1-4a71-95b5-859aa50d72cc

[Вратете се на првата страна](#)

ЈПКД „Комунална Хигиена“ - Новаци
Телефон: 075/227-682 E-mail: khnovaci@gmail.com
Design: Мерсофт Плус - Битола